



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 21 септември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XL

Цена на овој број е 68 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

519.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 13 септември 1984 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се утврдува во износ од 15.647 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Основицата од точка 1 ќе се применува и за утврдување на личниот доход на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-102/84-013

13 септември 1984 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Реџеп Хамити, с. р.

520.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77) Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 13 септември 1984 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои надоместот на личниот доход во постојан месечен износ го остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 20%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1984 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-102/84-013

13 септември 1984 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Реџеп Хамити, с. р.

521.

Врз основа на член 33 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот општествен совет за меѓународни односи, на седницата одржана на 12 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За претседател на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи се избира, со двегодишен мандат, Мирко Остоиќ, досегашен заменик на сојузниот секретар за надворешни работи.

Бр. 17/5

12 јули 1984 година

Белград

Сојузен општествен совет за меѓународни односи

Претседател на Советот
Нијаз Диздаревиќ, с. р.

522.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток од 1 јули 1984 година изнесуваат месечно, и тоа:

1) лична инвалиднина:

Група	Динари
I —————	27.220
II —————	19.726
III —————	14.925
IV —————	11.022
V —————	7.848
VI —————	4.864
VII —————	3.289
VIII —————	1.588
IX —————	1.184
X —————	801

2) семејна инвалиднина:

– за еден член на семејството —————	1.772
– зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —————	4.725

3) додаток за неа и помош од страна на друго лице:

– за прв степен —————	23.335
– за втор степен —————	17.951
– за трет степен —————	12.568

4) ортопедски додаток:

– за прв степен —————	7.875
– за втор степен —————	6.009
– за трет степен —————	3.871
– за четврти степен —————	1.873

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 713/1

7 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

523.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА

1. Основот за определување на постојано месечно парично примање според Законот за основните права на но-

сителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година од 1 јули 1984 година изнесува 19.045 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 714/1

7 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

524.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој од 1 јули 1984 година изнесува 19.045 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 715/1

7 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

525.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток од 1 јули 1984 година изнесува 19.045 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 716/1

7 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

526.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за амбалажа од дрво, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Амбалажа од дрво. Летварица, средна, отворена, плитка — — — — —	JUS D.F1.021
2) Амбалажа од дрво. Летварица, голема, отворена, плитка — — — — —	JUS D.F1.022
3) Амбалажа од дрво. Летварица затворена, плитка — — — — —	JUS D.F1.023
4) Амбалажа од дрво. Летварица, длабока — — — — —	JUS D.F1.026
5) Амбалажа од дрво. Летварица, двојна, плитка — — — — —	JUS D.F1.044
6) Амбалажа од дрво. Летварица за жаби и полжави — — — — —	JUS D.F1.049
7) Амбалажа од дрво. Летварица, длабока, мала — — — — —	JUS D.F1.413

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на амбалажа од дрво што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за амбалажа од дрво („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Бр. 50-8775/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

527.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сообраќајни знаци на патиштата, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Сообраќајни знаци на патиштата. Светлински ознаки. Светлински столб. Технички услови — — — — —	JUS Z.S2.237
2) Сообраќајни знаци на патиштата. Дополнителни табли. Графичко претставување. — — — — —	JUS Z.S2.308
3) Soobraќajni znaci na patichtata. Simboli za dopolnitelni tabli. Graficko pretstavuvanje — — — — —	JUS Z.S2.309

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на сообраќајните знаци на патиштата што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

Бр. 50-8777/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

528

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОЧИ ВЛАКНАТИЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за плочи влакнатици, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на плочи влакнатици. Земање мостри и изработка на епрувети — — — — —	JUS D.A8.080
2) Испитување на плочи влакнатици. Мерење на грешки — — — — —	JUS D.A8.081
3) Испитување на плочи влакнатици. Мерење на димензиите на епрувети — — — — —	JUS D.A8.082
4) Испитување на плочи влакнатици. Определување на влажноста — — — — —	JUS D.A8.083
5) Испитување на плочи влакнатици. Определување на впивањето на вода и на дебелинското бабрење — — — — —	JUS D.A8.084
6) Испитување на плочи влакнатици. Определување на површинската и зафатнинската маса — — — — —	JUS D.A8.085
7) Испитување на плочи влакнатици. Определување на цврстината на затегање паралелно на површината на плочата — — — — —	JUS D.A8.086

8) Испитување на плочи влакнатици. Определување на цврстината на свиткување — — — — —	JUS D.A8.087
9) Испитување на плочи влакнатици. Определување на тврдоста — — — — —	JUS D.A8.088
10) Испитување на плочи влакнатици. Мерење на димензиите, правоста и правоаголноста на плочите — — — — —	JUS D.A8.089
11) Испитување на плочи влакнатици. Определување на отпорноста спрема пробивање со удар — — — — —	JUS D.A8.090
12) Испитување на плочи влакнатици. Определување на цврстината на затегање вертикално на површината на плочата (отпорност спрема раслојување) — — — — —	JUS D.A8.091
13) Испитување на плочи влакнатици. Определување на цврстината на притисок — — — — —	JUS D.A8.092
14) Испитување на плочи влакнатици. Определување на отстапувањето од рамнината — — — — —	JUS D.A8.094

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на плочи влакнатици што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на лесонит-плочи. Мерење на дебелините — — — — —	JUS D.A1.082
2) Испитување на лесонит-плочи. Влажност — — — — —	JUS D.A1.083
3) Испитување на лесонит-плочи. Утврдување на впирањето на вода и на дебелинското бабрење — — — — —	JUS D.A1.084
4) Испитување на лесонит-плочи. Површинска и специфична тежина — — — — —	JUS D.A1.085
5) Испитување на лесонит-плочи. Цврстина на затегање — — — — —	JUS D.A1.086
донесени со Решението за југословенските стандарди за испитување на дрво, врзано дрво и лесонит-плочи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 47/57);	
6) Испитување на лесонит-плочи. Мерење на грешките — — — — —	JUS D.A1.081
7) Испитување на лесонит-плочи. Цврстина на свиткување — — — — —	JUS D.A1.087
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството и дрвната индустрија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/59);	
8) Испитување на лесонит-плочи според Јанки — — — — —	JUS D.A1.088
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на дрво и плочи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/64);	
9) Испитување на плочи влакнатици. мерење на димензиите на правоста на рабови и на правоаголноста на плочи — — — — —	JUS D.A1.089
10) Испитување на плочи влакнатици. Отпорност спрема пробивање со удар — — — — —	JUS D.A1.090

11) Испитување на плочи влакнатици. Затезна цврстина нормално на површината на плоча (отпорност спрема раслојување) — — — — —	JUS D.A1.091
12) Испитување на плочи влакнатици. Притисочна цврстина — — — — —	JUS D.A1.092
13) Испитување на плочи влакнатици. Постојаност на формата — — — — —	JUS D.A1.094
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на плочи влакнатици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/70).	

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за плочи влакнатици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/68).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8778/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

529.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на среброто. Спектрофотометриска метода со р-диметиламинобензолроданид — — — — —	JUS H.Z1.114
2) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на алуминиумот. Спектрофотометриска метода со о-оксихинолин — — — — —	JUS H.Z1.115
3) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на цијанидот. Волуметриска метода со сребро-нитрат — — — — —	JUS H.Z1.138
4) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на цијанидот. Спектрофотометриска метода — — — — —	JUS H.Z1.139
5) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на хлоридот. Волуметриска метода со сребро-нитрат — — — — —	JUS H.Z1.140

6) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на хлоридот. Волуметриска метода со меркури-нитрат — — — — —

JUS H.Z1.141

7) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на флуоридот со јон-селективна електрода — — — — —

JUS H.Z1.142

8) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на фенолот. Спектрофотометриска метода со 4-аминоантипирин — — — — —

JUS H.Z1.144

9) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на фенолот над 20 mg/l. Спектрофотометриска метода — — — — —

JUS H.Z1.147

10) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на сулфатот. Гравиметриска метода со ба-риум-хлорид — — — — —

JUS H.Z1.163

11) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на сулфидот. Колориметриска метода со р-амино-N:N-ди-метиланилин — — — — —

JUS N.Z1.190

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8779/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

530.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Анодна оксидација на алуминиум и легури на алуминиум. Општи технички услови за анодно оксидиран алуминиум. Дефиниции, класификација и обележување — — — — — JUS C.T7.220

2) Анодна оксидација на алуминиум и легури на алуминиум. Определување на дебелината на оксидниот слој со помош на микроскоп со светлински пресек. — — — — — JUS C.T2.227

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум и легури на алуминиум што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Дефиниции, класификација и означување — — — — — JUS C.T7.220

2) Одредување дебелината на оксидниот слој со помош на микроскоп со светлосен пресек — — — — — JUS C.T7.227
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на анодната оксидација на алуминиум и на алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8780/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

531.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЧЕЛЕН ВОСОК ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пчелен восок за индустриска преработка, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пчелен восок за индустриска преработка. Својства на квалитетот — — — — — JUS E.E1.022

2) Пчелен восок за индустриска преработка. Земање мостри и метода на испитување — — — — — JUS E.E1.030

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пчелен восок за индустриска преработка што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8781/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

532.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електрични апарати за домаќинство, што го има следниот назив и ознака:

Електрични апарати за домаќинство.
Барања за безбедност. Поединечни испитувања — — — — — JUS N.M1.003

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8782/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

533.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пестициди, што го има следниот назив и ознака:

Пестициди. Инсектициди. Вообичаени називи, хемиски називи и синоними — JUS H.P0.005

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8783/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

534.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАЛИУММЕТАБИСУЛФИТ, ТЕХНИЧКИ (ВИНОБРАН)

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за калиумметабисулфит, технички (винобран), што го има следниот назив и ознака:

Калиумметабисулфит, технички (винобран). Технички услови и испитување — JUS H.P1.021

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кали-

умметабисулфит, технички (винобран) што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Калиумметабисулфит, технички — — JUS H.B5.021 донесен со Решението за донесување на југословенски стандарди за производи на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/52).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8784/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8785/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

535.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САМОЛЕПЛИВИ ИЗОЛАЦИОНИ ЛЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели. Изолациони ленти со основа од пластифициран поливинилхлорид и со леплив слој што не е терморезистивен — — — — — JUS N.A8.292

2) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели. Изолациони ленти со основа од полиестер и со терморезистивен леплив слој — — — — — JUS N.A8.293

3) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели. Изолациони ленти со основа од полиестер и со леплив слој што не е терморезистивен — — — — — JUS N.A8.294

4) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели. Изолациони ленти со основа од целулозна креп-хартија и со терморезистивен леплив слој — — — — — JUS N.A8.295

5) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели. Изолациони ленти со основа од целулозна хартија и со терморезистивен леплив слој — — — — — JUS N.A8.296

536

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Огноотпорен материјал. Огноотпорни глини. Класификација и технички услови — — — — — JUS B.F1.010

2) Огноотпорен материјал. Хромит. Класификација и технички услови — — — — — JUS B.G1.050

3) Огноотпорен материјал. Боксит. Класификација и технички услови — — — — — JUS B.G5.010

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Огноотпорни глини и каолини. Класификација. Технички услови — — — — — JUS B.F1.010
 - 2) Огноотпорен материјал. Боксит. Класификација. Технички услови — — — — — JUS B.G5.010
 - 3) Огноотпорен материјал. Хромит. Класификација. Технички услови — — — — — JUS B.G1.050
- донесени со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 45/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8786/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

537.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиокомуникации. Криви на простирање на приземниот бран за фреквенции меѓу 10 kHz и 30 MHz — — — — — JUS N.N6.013
- 2) Радиокомуникации. Криви на простирање на фреквенциско подрачје од 30 до 1000 MHz, кои се користат во радиодифузните служби — — — — — JUS N.N6.014
- 3) Радиокомуникации. Радиодифузен пренос на звук со фреквенциска модулација во VHF-opseg — — — — — JUS N.N6.015
- 4) Радиокомуникации. Предаватели. Методи на мерење. Промена на амплитудата на носителот кај предавателите со амплитудска модулација — — — — — JUS N.N6.348

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS N.N6.013 и JUS N.N6.014, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-

должителни во целост, а ќе се применуваат на радиокомуникациите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца по денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8787/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

538.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Технички услови — — — — — JUS H.G3.122
- 2) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на лимонска киселина монохидрат. Волуметриска метода — — — — — JUS H.G8.111
- 3) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на материите нерастворливи во вода. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.G8.112
- 4) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на остатокот по жарење. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.G8.113
- 5) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на хлоридот. Турбидиметриска метода — — — — — JUS H.G8.114
- 6) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на сулфатот. Турбидиметриска метода — — — — — JUS H.G8.115
- 7) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на фосфатот. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.G8.116
- 8) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на оксалатот. Колориметриска метода — — — — — JUS H.G8.117
- 9) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на материите кои темнеат при третирање со сулфурна киселина. Колориметриска метода — — — — — JUS H.G8.118

10) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на оловото, бакарот и железото. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G8.119

11) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на калциумот. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G8.120

12) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат. Определување на содржината на арсенот. Фотометриска метода — — — — — JUS H.G8.121

13) Чисти хемикалии. Лимонска киселина монохидрат со квалитет *purum*. Определување на содржината на железото, калциумот, тешките метали (како Pb) и на загубата на масата по сушење на 105°C — — — — — JUS H.G8.122

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Лимонска киселина — — — — — JUS H.G3.122
дonesен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8788/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

539.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНСПОРТНА АМБАЛАЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за транспортна амбалажа, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Означување на страни, рабови и кошиња поради испитување — — — — — JUS Z.M8.011

2) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Кондиционирање поради испитување — — — — — JUS Z.M8.012

3) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со слагање и со слагање со помош на апарат за испитување со набивање — — — — — JUS Z.M8.013

4) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со вертикален удар, со слободно паѓање — — — — — JUS Z.M8.014

5) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со хоризонтален удар (испитување под наведнување; испитување во положба на нишало) — — — — — JUS Z.M8.015

6) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со вибрации — — — — — JUS Z.M8.016

7) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со набивање — — — — — JUS Z.M8.017

8) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување под смален атмосферски притисок — — — — — JUS Z.M8.018

9) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување на отпорноста на млаз на вода — — — — — JUS Z.M8.019

10) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Испитување со превртување — — — — — JUS Z.M8.020

11) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Општи барања за утврдување на програмата на испитувањето на подобноста за употреба. Општи принципи — — — — — JUS Z.M8.021

12) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Општи барања за утврдување на програмата на испитувањето на подобноста за употреба. Квантитативни податоци — — — — — JUS Z.M8.022

13) Амбалажа. Комплетна, наполнета транспортна амбалажа. Податоци за извештајот за испитувањето — — — — — JUS Z.M8.023

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на транспортна амбалажа што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на транспортна амбалажа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8789/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

540.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И ЛЕГУРИ НА БАКАР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бакар и легури на бакар, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и легури на бакар. Спектрофотометриско определување на содржината на никел во бакар и во легури на бакар — — — — — JUS C.A1.177

2) Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и легури на бакар. Спектрофотометриско определување на содржината на железо во легури на бакар. Метода со сулфосалицилна киселина — — — — — JUS C.A1.183

3) Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и легури на бакар. Волуметриско определување на содржината на калај во легури на бакар — — — — — JUS C.A1.189

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бакар и легури на бакар што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури. Фотометриско определување на никел во бакарни легури — — — — — JUS C.A1.177 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68)

2) Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и бакарни легури. Фотометриско определување на железо во бакар и во бакарни легури (метода со сулфосалицилна киселина) — — — — — JUS C.A1.183 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70),

3) Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и бакарни легури. Волуметриско определување на калај во легури на бакар (метода со калиумјодид) — — — — — JUS C.A1.189 донесен со Решението за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8790/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

541.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алат, што го има следниот назив и ознака:

Групи на примена на алат за обработка со симнување на струганици — — — JUS K.A2.013

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Области на примена на резниот алат. Типови алат N, T и M — — — — — JUS K.A2.013 донесен со Решението за југословенските стандарди за резен алат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8791/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

542.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заштита од корозија, што го има следниот назив и ознака:

Заштита од корозија. Метални превлаки и превлаки што се формираат од основниот метал или од металот на превлаката во соодветна постапка. Дефиниции и означување — — — — — JUS C.T7.100

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што ги има следниот назив и ознака:

Заштита од корозија. Метални превлаки и превлаки што се оформуваат со учество на основниот метал. Класификација — — — — — JUS C.T7.100
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на заштитата од корозија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-8792/1
30 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

543.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пластични маси. Цевки од несмекнат поливинилхлорид. Мрки и дозволени отстапувања — — — — — JUS G.C6.501
- 2) Пластични маси. Цевки и спојни елементи од несмекнат поливинилхлорид. Технички услови и испитувања — — — — — JUS G.C6.502
- 3) Пластични маси. Цевки од несмекнат поливинилхлорид. Определување на отпорноста спрема надворешен удар — — — — — JUS G.S3.504
- 4) Пластични маси. Цевки и спојни елементи од несмекнат поливинилхлорид. Определување на промената по дејство на метиленхлорид — — — — — JUS G.S3.505

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точка 6.2.1 од југословенскиот стандард JUS G.S3.504 чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пластични маси што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Цевки од тврд поливинилхлорид. Мерки и толеранции — — — — — JUS G.C6.501
- 2) Цевки и фазонски парчиња од тврд поливинилхлорид. Услови на квалитетот и методи за испитување — — — — — JUS G.C6.502
донесени со Решението за Југословенските стандарди за цевки и фазонски парчиња од поливинилхлорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8949/1
4 јуни 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

544.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руди и концентрати, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Руди и концентрати. Руди на манган. Определување на содржината на метално железо. Фотометриска метода — — — JUS B.G8.225

2) Руди и концентрати. Руди на манган. Определување на содржината на хигроскопна влага во лабораториски мостри. Гравиметриска метода — — — — — JUS B.G8.232

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на руди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Методи на хемиски испитувања на манганови руди. Определување на метално железо — — — — — JUS B.G8.225 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на манганови руди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8951/1
4 јуни 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

545

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАМЕН АГРЕГАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за камен агрегат, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на отпорноста спрема абее со брусее — — — — — JUS B.B8.015

2) Камен агрегат. Определување на влажноста — — — — — JUS B.B8.035

3) Камен агрегат. Хемиско испитување на агрегатот за бетон и за малтери — — — JUS B.B8.042

4) Камен агрегат. Определување на обликот на зрната по методата на клунесто мерење — — — — — JUS B.B8.048

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на камен агрегат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на обликот на зрната на камен агрегати — — — — — JUS B.B8.048 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на природен камен („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/60),

2) Хемиско испитување на агрегатите за бетон — — — — — JUS B.B8.042 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 34/61),

3) Испитување на песок и чакал. Определување на површинската влага во агрегатот — — — — — JUS B.B8.035 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ” бр. 53/62).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 2/63).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-19142/1
27 декември 1983 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Милан Спасиќ, с. р.

546.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ

1. Во Наредбата за задолжителното атестирање на производите што предизвикуваат радиофреквенциски пречки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/79, 63/81 и 10/82) во точка 3 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) со југословенскиот стандард JUS N.N0.913-Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Гранични вредности;”.

2. Во точка 4 одредбата под 3 се брише.

Досегашните одредби под 4 и 5 стануваат одредби под 3 и 4.

По досегашната одредба под 6, која станува одредба под 5, се додаваат нови одредби под 6 до 8, кои гласат:

„6) со југословенскиот стандард JUS N.N0.914 – Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Постапка на мерење;

7) со југословенскиот стандард JUS N.N0.915 – Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Инструменти и опрема за мерење на полето на радиофреквенциските пречки;

8) со југословенскиот стандард JUS N.N0.916 – Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Мери за намалување на радиофреквенциските пречки;”.

Досегашната одредба под 7 станува одредба под 9.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-9286/1
8 јуни 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

547.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

Фазли Кабаши, роден 1935 година, Албенац, работник, член на делегацијата на Земјоделско-индустриската организација – Пиро, ОЗТ „Кооперација” во Ораховец.

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово ја утврди Листата на кандидати во смисла на член 45 и на член 79 став 1 од Законот.

Листата на кандидати ја потврди Покраинската изборна комисија на САП Косово.

Бр. 123
17 септември 1984 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Го заменува претседателот,
Мирко Михајловиќ, с. р. Милка Јанковиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА

I

Се отповикува

Ранко Балорда од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда.

II

Се назначува

Славољуб Алексиќ, началник на управа – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 16
16. јули 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР

I

Се отповикува

Богдан Исоски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Еквадор.

II

Се назначува

Самуило Протиќ, заменик-претседател на Комитетот за односи со странство на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Еквадор.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 17
20 август 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА

I

Се отповикува

Бранко Вукушиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва.

II

Се назначува

Иван Коиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 18
22 август 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

519. Одлука за усогласување на основницата за утврдување на личните доходи на функционери-те што ги избира или именува Собранието на СФРЈ	1155
520. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите кои надоместот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СФРЈ	1155
521. Одлука за избор на претседател на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи	1155
522. Наредба за утврдување на месечните износи на личната и семејната инвалидина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток, од 1 јули 1984 година	1156
523. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојано месечно парично примање од 1 јули 1984 година	1156
524. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање од 1 јули 1984 година	1156
525. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток од 1 јули 1984 година	1156
526. Правилник за југословенските стандарди за амбалажа од дрво	1157
527. Правилник за југословенските стандарди за сообраќајни знаци на патиштата	1157
528. Правилник за југословенските стандарди за плочи влакнатици	1157
529. Правилник за југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води	1158
530. Правилник за југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум	1159
531. Правилник за југословенските стандарди за пчелен восок за индустриска преработка	1159
532. Правилник за југословенските стандарди за електрични апарати за домаќинство	1160
533. Правилник за југословенските стандард за пестициди	1160
534. Правилник за југословенскиот стандард за калиумметабисулфит, технички (винобран)	1160
535. Правилник за југословенските стандарди за самолепливи изолациони ленти за електротехнички цели	1161

	Страна		Страна
536. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — —	1161	543. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —	1165
537. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — —	1162	544. Правилник за југословенските стандарди за руди и концентрати — — — — —	1166
538. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — —	1162	545. Правилник за југословенските стандарди за камен агрегат — — — — —	1166
539. Правилник за југословенските стандарди за транспортна амалажа — — — — —	1163	546. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжителното атестирање на производите што предизвикуваат радиорефреквенциски пречки — — — — —	1167
540. Правилник за југословенските стандарди за бакар и легури на бакар — — — — —	1164	547. Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна покраина Косово — — — — —	1167
541. Правилник за југословенските стандарди за алат — — — — —	1164	Укази — — — — —	1167
542. Правилник за југословенскиот стандард за заштита од корозија — — — — —	1165		

